



ОГЛАС БР.08/2018 за продажба на движни и недвижни ствари

| Ред. Бр. | Дирекција/бр.заклучок/тип на продажба | Опис | Проценета/почетна вредност | Место и време на разгледување на стварите и одржување на јавна аукција/комерцијална продажба |
|------------------------|---|--|----------------------------|--|
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| НЕДВИЖНИ СТВАРИ | | | | |
| 1 | Регионална дирекција Прилеп бр.28-19-12/1-3 Втора електронска јавна аукција | Лозје 1918 м2, (место викано Ункин пат), катастарска култура 14000, К.П. 12983, И.Л.1338, КО Велес | 55,000.00 | Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Велес на ул.Васа Кошулчеви бр.1, на ден 13.08.2018 од 10 до 14 ч. Јавна аукција: На 27.08.2018 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Емилија Тркалеска тел.076/446-009 |
| 2 | Регионална дирекција Струмица бр.28-140/6 Прва електронска јавна аукција | Нива, класа 8, 1489 м2, МВ село, К.П. 6192, И.Л. 100031, КО Велуса | 92,318.00 | Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Струмица, с.Велуса на ден 15.08.2018 и 16.08.2018 г. од 9 до 13 ч. Јавна аукција: На 27.08.2018 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Љубица Покрајчева, тел.071/305-479 |
| | | Нива класа 8 2501 м2, МВ село, К.П. 6195, И.Л. 100031, КО Велуса | 155,062.00 | |
| 3 | Регионална дирекција Штип бр.28-15/16 Прва електронска јавна аукција | Деловни простории, 24 м2, бр.1, намена Б4, влез 3, кат пр, намена на посебен дел од зграда ДП.ИЛ 31799, К.П. 6793/0, КО ШТИП 5 | 2,680,000.00 | Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Штип на ул.Ванчо Прке бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 27.08.2018г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk . Контакт лице УЈП: Маре Данкова, тел.075/248-278 |
| 4 | Регионална дирекција Битола бр.26-19/14-10/4-10 Прва електронска јавна аукција | Подземни гаражи, 706 м2, влез ЛА, кат ПО, бр.1, И.Л. 100836, КО Струга | 24,175,650.00 | Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Струга на ул.Партизанска бр.3 и бр.4, на ден 16.08.2018 г. од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 27.08.2018 од 11 до 13 ч.на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Магдалена Ѓорѓиевски, тел.075/346-956 |
| | | Подземни гаражи, 709 м2, влез ЛА 1, кат ПО, бр.1, И.Л. 100836, КО Струга | | |
| 5 | Регионална дирекција Битола бр.26-19/14-10/4-11 Прва електронска јавна аукција | Стан, 122 м2, влез ЛА, кат 2, бр.3, помошни простории 8м2, К.П. 2651 /1, И.Л. бр.100836, КО Струга | 6,643,968.00 | Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Струга на ул.Партизанска бр.3, на ден 16.08.2018 г. од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 27.08.2018 од 11 до 13 ч.на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Магдалена Ѓорѓиевски, тел.075/346-956 |
| ДВИЖНИ СТВАРИ | | | | |
| 6 | Регионална дирекција Штип бр.28-15/2-6 Осма електронска јавна аукција | ПМВ VOLKSVAGEN PASSAT, КО-3990-AB, 2012 година | 850,000.00 | Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Неготино Центар за заплети ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 27.08.2018 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Маре Данкова, тел.075/248-278 |
| 7 | Регионална дирекција Штип бр.28-15/10-4 Петта електронска јавна аукција | ТМВ FAP 42 MERCEDES, SN-2237-AB, 1989 година | 90,000.00 | Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Свети Николе с.Црнилишта, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 27.08.2018г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Маре Данкова, тел.075/248-278 |
| 8 | Регионална дирекција Битола бр.24-19/15-207/11 Слободна комерцијална продажба | ПМВ FIAT DUKATO, 230 L, OH-461-BR, 1997 година | | Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Охрид ул. Железничка бр.103, секој работен ден од 9 до 16 ч. Комерцијална продажба: На 27.08.2018г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Магдалена Ѓорѓиевски, тел.075/346-956 |
| 9 | Регионална дирекција Битола бр.25-19/15-41/10 Десетта електронска јавна аукција | ПМВ SEAT TOLEDO, OH-777-BC, 1997 година | 160,000.00 | Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Неготино Центар за заплети ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 27.08.2018 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Магдалена Ѓорѓиевски, тел.075/346-956 |
| 10 | Регионална дирекција Битола бр. 24-19/4-30/26 Дваесет и шеста електронска јавна аукција | ТМВ FORD TRANZIT 80F, BT-387-DG, 1996 година | 250,000.00 | Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Неготино Центар за заплети ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 27.08.2018 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Магдалена Ѓорѓиевски, тел.075/346-956 |
| | | ТМВ ZASTAVA 80.10, BT-697-DH, 1985 година | 150,000.00 | |
| | | ПМВ FORD KA 1.3, BT-676-CZ, 2001 година | 190,000.00 | |
| 11 | Регионална дирекција Битола бр.26-19/15-32/11 Единаесетта електронска јавна аукција | ЦИСТЕРНА KARDI PRIKLUCNO, BT-411-BM, 1994 година | 645,000.00 | Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Битола ул.Довлецик бб (во плацот на Еуропа), на ден 15.08.2018 г. од 10 до 13 ч. Јавна аукција: На 27.08.2018 од 11 до 13 ч. на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Магдалена Ѓорѓиевски, тел.075/346-956 |
| | | ЦИСТЕРНА KARDI PRIKLUCNO, BT-140-DG, 1993 година | 580,000.00 | |
| | | ЦИСТЕРНА UTVA PRIKLUCNO, BT-262-DH, 1990 година | 460,000.00 | |
| | | ЦИСТЕРНА BLUMHARDT PRIKLUCNO, BT-242-DH, 1985 година | 490,000.00 | |
| | | ДИГАЛКА KRAN OMEGA, 20 P&H | 750,000.00 | |
| 12 | Регионална дирекција Тетово бр.28-8/4583-Т/3-2/1 Слободна комерцијална продажба | БИДЕ, количина 300 | | Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Неготино Центар за заплети ул.Железничка бр.бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Комерцијална продажба: На 27.08.2018г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Бурим Адеми, тел.076/446-288 |
| | | КАПАЧИЊА, количина 15000 | | |
| | | ЕЛЕМЕНТИ ЗА СОСТАВУВАЊЕ НА СТОЛИЦИ, количина 1079 | | |
| | | АМБАЛАЖА ЗА РЕРНА, количина 237 | | |
| | | ЕКО КОЖА, парчиња во разни димензии и бои, 52.16 метри | | |
| 13 | Регионална дирекција Штип бр.28-15/5-6 Седма електронска јавна аукција | Машина за шиене PEGASUS, количина 6 | 120,000.00 | Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Неготино Центар за заплети ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 27.08.2018г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Маре Данкова, тел.075/248-278 |
| | | Машина за шиене JUKI, количина 3 | | |
| | | Машина за шиене BROTHER, количина 1 | | |
| | | Машина за шиене CONSEW, количина 2 | | |
| 14 | Регионална дирекција Штип бр.28-15/6-6 Седма електронска јавна аукција | Работна маса голема, количина 1 | 70,000.00 | Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Неготино Центар за заплети ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 27.08.2018г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Маре Данкова, тел.075/248-278 |
| | | Работна фотеља црвена, количина 1 | | |
| | | Клуб мала маса, количина 1 | | |
| | | Работни бира мали, количина 7 | | |
| | | Пијано ОПЕРА 125, количина 1 | | |

| | | | | |
|-------------------------------|---|--|--------------|---|
| 15 | Регионална дирекција Штип бр.28-15/7-6 Десетта електронска јавна аукција | КОМПЈУТЕР КУЌИШТЕ, количина 6 | 45,000.00 | Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Неготино Центар за заплени предмети ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 27.08.2018 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Маре Данкова, тел.075/248-278 |
| | | ТВ TCL, количина 1 | | |
| | | ТВ LG, количина 2 | | |
| | | ТВ SAMSUNG, количина 1 | | |
| | | ТВ FINLUK, количина 1 | | |
| | | ТВ QUATRO, количина 1 | | |
| | | ТВ GRUNDING, количина 5 | | |
| | | ШТАМПАЧ, количина 2 | 55,000.00 | |
| | | МОНИТОР, количина 7 | | |
| | | ТАСТАТУРА, количина 4 | | |
| | | МАУС, количина 4 | | |
| | | ТВ QUADRO, количина 5 | 115,000.00 | |
| | | ТВ TOMPSON, количина 1 | | |
| | | ТВ QUART обичен, количина 1 | | |
| | | ТВ GRUNDING, количина 1 | | |
| ТВ FAVORIT, количина 1 | | | | |
| КОМПЈУТЕР КУЌИШТЕ, количина 7 | | | | |
| КОМПЈУТЕР КУЌИШТЕ, количина 9 | | | | |
| ТВ TELEFUNCEN, количина 2 | 93,000.00 | | | |
| ТВ QUADRO, количина 3 | | | | |
| ТВ GRUNDING, количина 5 | | | | |
| ТВ QUART, количина 8 | | | | |
| ТВ TCL, количина 2 | | | | |
| ТВ FILIPS, количина 3 | | | | |
| 16 | Регионална дирекција Штип бр.28-15/8-5 Шестта електронска јавна аукција | Уметничка слика МРТВА ПРИРОДА Техника-масло на платно со димензии 59x73 cm | 93,000.00 | Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Штип на ул. Плоштад Слобода бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 27.08.2018 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Маре Данкова, тел.075/248-278 |
| | | Уметничка слика ШТИПСКО НОВО СЕЛО Техника-масло на картон со димензии 78x76 cm | | |
| | | Уметничка слика АНТИКА Техника-масло на платно димензии 118x86 cm | | |
| 17 | Регионална дирекција Штип бр.28-15/14-2 Трета електронска јавна аукција | Машини и друга дополнителна опрема за производство на чевли | 6,830,000.00 | Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Крива Паланка ул.СВ.Ј.Осоговски бр.7, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 27.08.2018 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Маре Данкова, тел.075/248-278 |
| 18 | Регионална дирекција Струмица бр.28-140/1-5 Седма електронска јавна аукција | Машина за лепење кутии, SKP-1 ТЕННОМЕНАНИКА, 1990 година | 161,000.00 | Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Струмица ул. Гоце Делчев бб, на ден 15.08.2018 и 16.08.2018 г. од 9 до 13 ч. Јавна аукција: На 27.08.2018 од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Љубица Покрајчева, тел.071-305-479 |
| 19 | Регионална дирекција Прилеп бр.25-5233/6 Четврта електронска јавна аукција | АКРАТО КАБЕРНЕ СОВИЊОН БАРИК 0.75 л, количина 2016 шишиња | 1,632,960.00 | Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Неготино Центар за заплени предмети ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 27.08.2018 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Емилија Тркалеска, тел.076/446-009 |
| | | ШАРДОНЕ БАРИК 0.75 л, количина 672 шишиња | 544,320.00 | |
| | | МЕРЛО БАРИК 0.75 л, количина 672 шишиња | 544,320.00 | |
| 20 | Регионална дирекција Прилеп бр.26-5630/6-3 Втора електронска јавна аукција | Печењара, PASMATIK DIGITAL-MS 41 | 610,000.00 | Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Велес ул. Илинденска бб, на ден 10.08.2018 г. од 10 до 14 ч. Јавна аукција: На 27.08.2018 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Емилија Тркалеска, тел.076/446-009 |
| | | Фостер клима, Milenium SCH-45 BIW | 160,000.00 | |
| 21 | Регионална дирекција Битола бр.24-19/4-17/24 Слободна комерцијална продажба | Камин на пелети карина црн, количина 2 | / | Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Неготино Центар за заплени предмети ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Комерцијална продажба: На 27.08.2018 од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Магдалена Ѓорѓиевски, тел.075/346-956 |
| 22 | Регионална дирекција Битола бр. 2819/15-8/4 Втора електронска јавна аукција | Кула кран LINDENCOMANSA 51.C 5010 | 2,665,477.00 | Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Скопје, населба Керамидница, на ден 15.08.2018 г., од 10 до 13 ч. Јавна аукција: На 27.08.2018 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Магдалена Ѓорѓиевски, тел.075/346-956 |
| | | Кула кран LINDENCOMANSA | 2,490,480.00 | |

- 1) За стварите кои се предмет на електронска **ЈАВНА АУКЦИЈА (колона 1)**, може да учествуваат само оние лица кои успешно се регистрале и претходно уплатиле депозит во висина од 10% од утврдената вредност на движните/недвижните ствари, најдоцна до 17.08.2018 година (петок), на трезорска сметка на Министерство на финансии 10000000063095, депозитна сметка на Управа за јавни приходи 0900515679-696-10, приходна шифра 725939, програма 20.
Доколку депозитот е навремено уплатен, ќе добиете порака на вашата е-пошта (пријавена при регистрација за учество на електронската јавна аукција) дека ги исполнувате условите за учество на електронската јавна аукција.
Откако ќе креирате свој кориснички профил, пријавата и регистрацијата за учество на електронската јавна аукција и надавање за движните/недвижните ствари можете да ги направите најдоцна до последниот рок за уплата на депозитот.
Условите за учество на јавното надавање и Упатството за употреба на е-аукциите се објавени на веб порталот <http://e-aukcii.ujp.gov.mk>
Јавна аукција ќе се одржи по електронски пат со електронски сервиси кои ги обезбедува УЈП.
Учесникот кој дал најповолна понуда за движна ствар е должен веднаш да ја уплати разликата од купопродажната цена, а најповолниот купувач на недвижната ствар, во рок од 8 (осум) дена од денот на заклучување на електронската јавна аукција. Во спротивно, продажбата со решение се огласува за неважечка, а купувачот го губи правото на враќање на депонираниот депозит.
Стварите се продаваат по системот видено-купено, дополнително рекламации не се примаат.
На понудувачите чија понуда не е прифатена депозитот им се враќа по заклучувањето на јавната аукција.
За истото ќе бидат известени со порака на нивната е-пошта.
- 2) За стварите кои се предмет на електронска **СЛОБОДНА КОМЕРЦИЈАЛНА ПРОДАЖБА (колона 1)**, сите заинтересирани лица треба да достават понуди на порталот во делот кој се однесува на слободна комерцијална продажба објавен од надлежната ДГДО/Регионална дирекција/Центар за складирање и впричување на движни ствари (колона 1) во период за времетраење на електронската јавна аукција/слободната комерцијална продажба.
Стварите се продаваат по системот видено-купено. Дополнителни рекламации не се примаат.
Лицето чија понуда ќе биде прифатена ќе биде објавено на ден 27.08.2018 година (понеделник) на веб порталот на УЈП <http://e-aukcii.ujp.gov.mk>
Истиот во рок од 8 (осум) дена од денот на приемот на известувањето на неговата е-пошта дека неговата понуда е прифатена, должен е да изврши уплата на понудената цена, на трезорска сметка на Министерство на финансии 10000000063095, депозитна сметка на Управа за јавни приходи 0900515679-696-10, приходна шифра 725939, програма 20.